

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Сл.Весник на Р.Македонија бр.29 од 04.05.2005 година

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Содржина

Со овој закон се уредува здравјето на растенијата, мерките и обврските во врска со појавата на штетните организми кај растенијата, растителните производи и други објекти и предмети, превенција од нивно внесување и ширење, мерки за сузбивање, биолошки мерки за заштита на растенијата, пристапот и размена на информации и информатичкиот систем, трошоци и надоместоци, надлежност на органите, овластените служби, органи и тела во областа на здравјето на растенијата и се уредуваат и други прашања од областа на здравјето на растенијата.

Член 2

Цели

Цели на законот се:

- заштита на растенијата и растителните производи од штетни организми;
- спречување на внесувањето и ширењето на штетните организми и обезбедување на нивно сузбивање со примена на мерки за заштита на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети;
- откривање и одредување на штетните организми;
- овозможување на оптимално производство на одгледуваните растенија и трговија со истите;
- заштита на животната средина преку следење на штетните организми, воведување на биолошки мерки за заштита на растенијата, интегрална заштита и спроведување на мониторинг и прогноза;
- насочување и следење на развојот на здравјето на растенијата и
- обезбедување на соодветна едукација и информираност на граѓаните за подигнување на јавната свест за здравјето на растенијата.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Службен весник на РМ, бр. 20 од 16.02.2009 година

Член 1

Во Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005 и 81/2008), во членот 72 став 1 точката 10 се брише. Точките 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22.

Член 2

Во членот 73 став 1 зборовите: „Фитосанитарна управа“ се заменуваат со зборовите: „Државниот инспекторат за земјоделство“.

Член 3

Во членот 79 ставот 3 се менува и гласи:
„Инспекциски надзор над спроведување на овој закон и извршување на мерките кои произлегуваат од овој закон врши Државниот инспекторат за земјоделство преку фитосанитарни инспектори.“

Член 4

Во членот 79-а став 1 зборовите: „Фитосанитарна управа“ се заменуваат со зборовите: „Државниот инспекторат за земјоделство“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**ЗАКОН ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛNUВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА
Службен весник на Р. Македонија бр.81/08 од 7.07.2008 год.**

Член 1

Во Законот за здравјето на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" број 29/2005), во членот 3 се додава нова точка 29, која гласи:
„29. Внесување од други земји е внесување на пратки на царинското подрачје на Република Македонија со исклучок на транзит.“

Член 2

Во членот 5 став 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А секција 1 и 2 и Листата II дел А секција 1".

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„6) Работите од ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член се утврдуваат и спроведуваат со годишна програма за следење, прогнозирање, дијагностицирање, детерминирање, сузбивање на штетни организми и за преземање на мерки за сузбивање и искоренување на особено опасни штетни организми која на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја донесува Владата на Република Македонија.“

Член 3

Во членот 6 став 2 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А секција 1 и 2 и Листата II дел А секција 1", а зборовите: "утврдени од страна на Фитосанитарната управа" се заменуваат со зборовите: "пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство".

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„5) Сопствениците од областа на шумарството се должни да постапуваат во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, како и со Законот за шумите и прописите донесени врз основа на тој закон.“

Член 4

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи:

„2) Штетните организми кои се сметаат за особено опасни и чие внесување и ширење во Република Македонија е забрането се класифицирани во следниве листи:

1. Листа I дел А секција 1 и 2 и Листа II дел А секција 1 кои се однесуваат на целата територија на Република Македонија и
2. Листа I дел Б и Листа II дел Б кои се однесуваат на одредени заштитени зони во Република Македонија.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„3) Листите од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и ги објавува во "Службен весник на Република Македонија".“

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

"1) Видовите растенија, растителните производи и другите објекти и предмети кои може во себе да содржат или со кои може да се пренесат штетни организми од членот 7 став 2 на овој закон и претставуваат ризик по здравјето на растенијата се класифицирани во следниве листи:

- Листа III дел А - која се однесува на забрана за внесување на растенија, растителни производи и други предмети и објекти во Република Македонија;
- Листа III дел Б - која се однесува на забрана за внесување на растенија, растителни производи и други предмети и објекти забранети во одредени заштитени зони на Република Македонија;
- Листа IV дел А - која се однесува на посебни фитосанитарни барања кои мора да се исполнат како услов за увоз или движење на растенија, растителни производи и други предмети и објекти на целата територија на Република Македонија и секција 1 растенија, растителни производи и други предмети и објекти со потекло од други земји;
- Листа IV дел Б - која се однесува на посебни фитосанитарни барања кои мора да се исполнат како услов за увоз или движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети на територијата на заштитените зони во Република Македонија, во врска со кои е дефинирана заштитената зона;
- Листа V - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои мора да бидат предмет на фитосанитарна инспекција за здравјето на растенијата на местото на производство и потекло пред нивното движење во Република Македонија, која содржи:
 - а) Листа V дел А - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои мораат да бидат прегледани на местото на производство пред да почнат да се движат во Република Македонија, која содржи:
 - Листа V дел А секција 1 - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од значење за Република Македонија и кои мора да бидат придружени со пасош за растенија;
 - Листа V дел А секција 2 - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од важност за одредена заштитена зона и кои мораат да бидат придружени со пасош за растенија кој се однесува за одредената заштитена зона во која се внесува или се пренесува низ заштитена зона;
 - б) Листа V дел Б - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои мораат да бидат прегледани при внесување од други земји, која содржи:
 - Листа V дел Б секција 1 - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми при внесување во Република Македонија;
 - Листа V дел Б секција 2 - која се однесува на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми со важност за определени заштитени зони и
 - Листа VI - која се однесува на растенија и растителни производи за кои можат да се пропишат посебни аранжмани.

2) Листите од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и ги објавува во "Службен весник на Република Македонија."

Член 6

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

"1) Доколку штетните организми наведени во Листата I дел А и Листата II дел А се појават на територијата на Република Македонија или штетните организми наведени во Листата I дел Б и Листата II дел Б се појават во одредени заштитени зони или се појават симптоми на растенија, растителни производи и други предмети и објекти и/или постои сомневање за присуство на штетни организми наведени во Листата I дел А , Листата II дел А, Листата I дел Б или Листата II дел Б, сопственикот треба веднаш да ја извести Фитосанитарната управа."

Ставот 2 се менува и гласи:

"2) Сопственикот мора да ги заштити растенијата, растителните производи или другите објекти и предмети и да спречи контакт со други растенија, растителни производи или други објекти и предмети според упатството издадено од директорот на Фитосанитарната управа, а одобрено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 7

Во членот 10 став 2 по зборовите: "согласно со" се додаваат зборовите: "членот 60 или 67 од Законот за здравјето на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" број 29/2005)".

Во ставот 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А", а зборовите: "Листата I. Б и Листата II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел Б или Листата II дел Б".

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"4) Во објектите за сместување, преработка и чување на растенија и превозни средства со кои се превезуваат растенија во кои е утврдено присуство на штетни организми наведени во ставот 1 на овој член треба да се изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради нивно сотрување од овластени правни лица од членот 60 на овој закон."

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: "ставот 3" се заменуваат со зборовите: "ставовите 3 и 4".

Член 8

Во членот 11 став 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Член 9

Во членот 14 став 1 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Во ставот 2 зборовите: "Листата I. Б и Листата II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел Б и Листата II дел Б".

Член 10

Во членот 15 став 1 зборовите: "Листата III. А" се заменуваат со зборовите: "Листата III дел А".

Во ставот 2 зборовите: "Листата III. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата III дел Б".

Во ставот 3 зборовите: "Листата IV. А" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел А".

Во ставот 4 зборовите: "Листата IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел Б".

Член 11

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:

"1) По исклучок на одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон, научните и истражувачките установи овластени од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, можат да увезуваат штетни организми наведени во Листата I дел А, Листата II дел А, Листата I дел Б и Листата II дел Б и растенија, растителни производи и други предмети и објекти од Листата III дел А, Листата III дел Б, Листата IV дел А и Листата IV дел Б, доколку:".

Во ставот 2 по зборот "издава" се додаваат зборовите: "директорот на".

Член 12

Во членот 18 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"3) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со посебен правилник ги пропишува дозволените мали количества на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи."

Член 13

Во членот 19 став 1 зборовите: "Листата V. А и Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А и Листата V дел Б".

Во ставот 2 алинеи 1 и 3 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А", а во алинејата 2 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Во ставот 5 алинеја 2 зборовите: "судска регистрација" се заменуваат со зборовите: "соодветниот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија".

Член 14

Во членот 20 став 1 алинеја 2 зборовите: "судска регистрација" се заменуваат со зборовите: "соодветен регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија".

Член 15

Членот 23 се менува и гласи:

"1) Пратките за кои е задолжителна фитосанитарна инспекција можат да бидат увезени преку одредени места на влез во Република Македонија кои ги исполнуваат условите за извршување на фитосанитарна инспекција во однос на просториите и соодветна опрема.

2) Пратките кои содржат растенија, растителни производи и други предмети од Листата V дел Б можат да се внесуваат од други земји само преку одредени места на влез на кои се воспоставени царински служби и фитосанитарна инспекција.

3) По исклучок од ставот 2 на овој член, пратките на дрвниот материјал за пакување можат да се внесуваат од други земји и преку места на кои е воспоставена само царинска служба.

4) Фитосанитарен преглед на растенијата растителните производи и преглед на дрвниот материјал за пакување кој во моментот на внесување користи превоз на оние видови на стока кои не се растенија и растителни производи од Листата V дел Б, ја извршува надлежната царинска контрола на местото на влез.

5) Начинот и постапката за вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети на местата на влез во Република Македонија поблиску ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

6) Местата на влез во Република Македонија на кои ќе се врши фитосанитарна инспекција ги определува Владата на Република Македонија."

Член 16

Во членот 24 став 1 зборовите: "Листата V. Б 1" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б секција 1".

Во ставот 2 алинеја 2 зборовите: "листите I. А и II. А" се заменуваат со зборовите: "Листите I дел А и Листата II дел А".

Во алинејата 3 зборовите: "Листата III. А и" се заменуваат со зборовите: "Листата III дел А и".

Во алинејата 4 зборовите: "Листата IV. А" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел А".

Во ставот 3 зборовите: "Листата IV. А или IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел А или Листата IV дел Б".

Член 17

Во членот 25 став 1 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Во алинејата 1 зборовите: "листите I. Б и II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел Б и Листата II дел Б".

Во алинејата 2 зборовите: "Листата III. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата III дел Б".

Во алинејата 3 зборовите: "Листата IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел Б".

Член 18

Во членот 26 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Член 19

Во членот 27 по зборот "организми" се додаваат зборовите: "директорот на", а зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Член 20

Во членот 28 став 1 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Член 21

Во членот 29 став 4 зборовите: "Листата III. А или Листата III. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата III дел А или Листата III дел Б".

Член 22

Во членот 30 став 1 зборовите: "првото место на влез" се заменуваат со зборовите: "местата на влез определени согласно со членот 23 став 3 од овој закон", а зборот "формалности" се заменува со зборот "процедури".

Во ставот 2 по зборот "определени" се додаваат зборовите: "од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство".

Член 23

Во членот 31 став 3 зборовите: "листите I. А, I. Б, II. А или II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А, Листата I дел Б, Листата II дел А или Листата II дел Б".

Во ставот 4 по зборот "штембilot" се додаваат зборовите: "и печатот".

Член 24

Во членот 32 ставови 1 и 2 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Член 25

Во членот 35 став 1 зборот "барање" се заменува со зборот "пријава".

Во ставот 2 зборот "Барањето" се заменува со зборот "Пријавата".

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"4) Формата и содржината на пријавата од ставовите 1 и 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 26

Во членот 37 став 1 зборовите: "Листата V. А I" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција 1".

Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Член 27

Во членот 38 став 1 зборовите: "Листата V. А II" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција 2".

Член 28

Во членот 39 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Член 29

Во членот 40 став 1 во воведната реченица зборовите: "Листата V. А I" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција 1".

Во алинејата 1 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Во алинејата 2 зборовите: "Листата IV. А" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел А".

Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А II" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција 2".

Во алинејата 1 зборовите: "Листата I. Б и Листата II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел Б и Листата II дел Б".

Во алинејата 2 зборовите: "Листата IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата IV дел Б".

Член 30

Во членот 41 став 1 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Член 31

Во членот 42 став 1 алинеја 3 зборот "формално" се брише.

Во ставот 4 зборовите: "добиено на курсеви чија програма и лицата кои ќе вршат обука се одобрени од страна на Фитосанитарната управа" се заменуваат со зборовите: "стекнат по спроведена обука организирана од Фитосанитарната управа според програма што ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Фитосанитарната управа обуката ја организира преку субјектите од членот 60 на овој закон".

Член 32

Во членот 45 зборовите: "листите I. А, I. Б, II. А или II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А, Листата I дел Б, Листата II дел А или Листата II дел Б".

Член 33

Во членот 47 став 1 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Член 34

Во членот 51 став 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "и издадено одобрение од директорот на Фитосанитарната управа".

Член 35

Во членот 52 став 3 пред зборот "Фитосанитарната" се додаваат зборовите: "Директорот на".

Во ставот 5 зборот "технички" се брише.

Член 36

Во членот 58 став 1 алинеја 1 зборовите: "Листата I. А, Листата II. А или во случај на заштитена зона од Листата I. Б и Листата II. Б", се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А, Листата II дел А или во случај на заштитена зона од Листата I дел Б и Листата II дел Б".

Член 37

Во членот 69 се додава нова алинеја 2, која гласи:

"- да пропише мерки и начин на спроведување на ЕУ и меѓународни стандарди;".

Член 38

Во членот 74 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"2) Овластувањата од ставот 1 на овој член кои се однесуваат на шумските растенија, шумски расадници и шумскиот репродукционен материјал ги врши

шумарската и ловна инспекција, освен за увоз од други земји, превоз, транзит и извоз, согласно со Законот за шумите."

Член 39

Во членот 77 став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: "и униформа".

Во ставот 3 по зборот "член" се додаваат зборовите: "и униформата".

Член 40

Во членот 78 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"2) Покрај работите од ставот 1 на овој член Државната фитосанитарна лабораторија врши и активности утврдени со програмата од членот 5 став 6 на овој закон."

Ставот 2 станува став 3.

Член 41

Во членот 79 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"5) Одделни работи при вршење на фитосанитарна инспекција во врска со примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон можат да вршат и овластени лица од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 42

Во Главата XI зборот "КАЗНЕНИ" се заменува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ" се додава нов поднаслов кој гласи: "Прекршочен орган" и нов член 79-а, кој гласи:

"Член 79-а

Прекршочен орган по прекршоците од членовите 80, 81 и 82 на овој закон е Фитосанитарната управа."

Член 43

Во насловот на членот 80 по зборот "Прекршоци" се додаваат зборовите: "на правни лица".

Член 44

Во членот 80 став 1 воведната реченица се менува и гласи:

"Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правното лице за прекршок, ако:".

Во точките 1 и 2 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Точката 3 се менува и гласи:

"3. веднаш не ја извести Фитосанитарната управа за појава на штетните организми наведени во Листата I дел А и Листата II дел А на територијата на Република Македонија или штетните организми наведени во Листата I дел Б и Листата II дел Б во одредени заштитени зони или за појава на симптоми на растенија, растителни производи или други објекти и предмети и/или за сомневање за присуство на штетни организми наведени во Листата I дел А, Листата II дел А, Листата I дел Б или Листата II дел Б (член 9 став 1);".

Во точката 5 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Точката 8 се менува и гласи:

"8. увезува или пушта во движење штетни организми наведени во Листата I дел А, Листата II дел А, Листата I дел Б и Листата II дел Б и растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата III дел А, Листата III дел Б, Листата IV дел А и Листата IV дел Б без да ги исполнува условите од членот 16 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон;".

Во точката 10 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б".

Во точката 15 зборовите: "Листата V. А I" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција I".

Во точката 16 зборовите: "Листата V. А II" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција II".

Во точката 18 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Во точката 24 зборовите: "листите I. А и II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Ставот 2 се менува и гласи:

"2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член."

Ставот 3 се менува и гласи:

"3) На правното лице покрај глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста во траење од 15 до 30 дена."

Ставот 4 се менува и гласи:

"4) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член."

Член 45

Насловот "Прекршоци" под членот 81 се брише.

Во членот 81 став 1 воведната реченица се менува и гласи:

"1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице за прекршок, ако:".

Точката 1 се менува и гласи:

"1. не е внесено во регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, а се занимава со производство, преработка, увоз или дистрибуција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел А и Листата V дел Б и производители на одредени растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не се назначени во Листата V дел А и релевантните центри и испорака во областа на производството (член 19 ставови 1 и 2);".

Во точката 3 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Во точката 6 зборовите: "листата I. А, I. Б, II. А или II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А, Листата I дел Б, Листата II дел А или Листата II дел Б".

Во точката 7 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел А".

Ставот 2 се менува и гласи:

"2) Глоба во износ од 900 до 1.800 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од став 1 на овој член."

Ставот 3 се менува и гласи:

"3) На правното лице покрај глоба од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста во траење од 15 до 30 дена."

Ставот 4 се менува и гласи:

"4) Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член."

Член 46

Поднасловот: "Казни на самото место" се менува и гласи: "Глоба на самото место".

Член 47

Членот 82 се менува и гласи:

"Глоба на самото место во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правно лице ако изврши дејствие од членот 80 став 1 точки 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 и 20 и од членот 81 став 1 точки 3, 5, 8 и 11 на овој закон."

Член 48

Во членот 84 став 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

"4) Производителите на семе и саден материјал се должни да го пријават производството на семе 30 дена пред почетокот на сеидбата, а за садниот материјал најдоцна до 30 април во тековната година до Фитосанитарната управа и овластеното правно лице за вршење на задолжителните здравствени прегледи.

5) Овластеното правно лице е должно да изврши преглед во текот на вегетацијата најмалку два пати во годината, по потреба да одреди мерки, да издаде здравствено уверение за состојбата и да достави извештај до Фитосанитарната управа.

6) Начинот, времето критериумите за утврдување на здравствената состојба, содржината и формата на здравственото уверение ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 7 и 8.

Член 49

Во членот 85 став 2 по зборот "размножување" се додаваат зборовите: "поседува уверение за здравствена состојба од членот 84 ставови 1 и 2 од овој закон и", а зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"5) Начинот на издавање и формата и содржината на сертификатот од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 50

Во членот 86 став 1 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А".

Член 51

Правните лица што добиле овластување за вршење на работи од областа на здравјето на растенијата до влегувањето во сила на овој закон се должни да го усогласат своето работење и да поднесат барање во рок од една година за добивање овластување согласно со членовите 60 и 67 од овој закон.

Член 52

Во членот 89 став 1 по заградата се става точка, а текстот до крајот на ставот се брише.

Член 53

- 1) Од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија под движење во смисла на членот 3 точка 11 од овој закон ќе се смета движењето во земјите членки на Европската унија.
- 2) Од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија под други земји ќе се сметаат земји кои не се членки на Европската унија.
- 3) Од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија под транзит, во смисла на член 3 точка 16 од овој закон ќе се смета преместување на стока која подлежи под царински надзор од едно место на друго во внатрешноста на царинското подрачје на Европската унија.

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3

Дефиниции

Одделни поими што се употребуваат во овој закон го имаат следново значење:

1. Здравје на растенијата е заштита на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети од штетни организми наведени во листите од овој закон, откривање, одредување, следење и спречување на појавата и ширењето, како и нивно сузбибање со примена на фитосанитарни мерки;
2. Растенија се живи растенија и живи делови од растенија, вклучувајќи го и семето.

Живи делови од растенија се:

- овошје, во ботаничка смисла, кое не е зачувано со длабоко замрзнување,
- зеленчук, во ботаничка смисла, кој не е зачуван со длабоко замрзнување,
- клубени, луковици, ризоми и други подземни делови за репродукција;
- режано цвеќе,
- гранки и листови,
- папки, калем гранки, подници и резници,
- исечени дрвја со листови,
- растенија во култура на ткиво и
- семе во ботаничка смисла кое е наменето за сеење.

3. Растителни производи се производи од растително потекло, необработени или на кои им била извршена едноставна обработка, доколку не се растенија во смисла на точката 2 од овој член.

Растителен производ е и дрвен материјал, доколку ја има задржано целата или дел од својата природна цилиндрична форма, со или без кора, или доколку истиот е во форма на резанки, честици, струготини, парченца или отпадок и доколку се користи во форма на дрво за зацврстување на товар, дрво кое се става меѓу товарот како развојувач, платформи за товар или амбалажа која се користи при транспорт на објекти од секаков вид, под услов истиот да претставува ризик по здравјето на растенијата;

4. Други објекти и предмети се поле, шуми, заштитени простории, простории за складирање, пакување, превозни средства, контејнери, кутии, почва или кој било друг организам, предмет или материјал кој е во допир со растенијата и растителните производи, а кој може да содржи или шири штетни организми и за кој се смета дека има потреба од примена на фитосанитарни мерки;

5. Садење е операција за поставување на растенијата на постојано место со цел да се обезбеди нивно одгледување, репродукција или размножување;

6. Растенија наменети за садење се:

- растенија кои се уште не се насадени, но се наменети за подоцнежно садење и
- растенија кои се садат, веќе се насадени или ќе бидат пресадени;

7. Штетни организми се организми кои припаѓаат на животинскиот или растителниот свет, вируси, микоплазми или други патогени организми, кои се штетни за растенијата или растителните производи;
8. Пратка е количество на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се транспортираат;
9. Фитосанитарна мерка е секој акт или постапка која се спроведува согласно со овој закон со цел за спречување на внесување и/или ширење на штетни организми;
10. Земја на потекло е земја во која биле одгледувани растенијата и од кои се добиени растителни производи;
11. Движење е секое движење на растенија, растителни производи или други објекти и предмети на територијата на Република Македонија, освен движењето во рамките на местото на производство;
12. Место на производство е целиот имот, дел од имотот или групирани имоти кои претставуваат производна единица со сите помошни објекти, машини и опрема;
13. Увоз е внесување на пратки во царинското подрачје на Република Македонија, независно од тоа за каков вид на употреба е дозволено внесувањето на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во согласност со царинските прописи, освен при транзит;
14. Внесување на штетни организми е секој влез на штетен организам во област во која истиот се уште не е присутен или е присутен, но во ограничен степен;
15. Извоз е транспорт на пратки надвор од царинското подрачје на Република Македонија, вклучувајќи го и реекспортот и привремениот извоз;
16. Транзит е трансфер на пратки преку царинското подрачје на Република Македонија под царинска контрола;
17. Фитосанитарен сертификат е документ кој ја потврдува здравствената состојба на пратката издаден од фитосанитарната служба за здравје на растенијата од земјата на потекло;
18. Фитосанитарен сертификат за реекспорт е документ кој ја потврдува здравствената состојба на пратката издаден од фитосанитарната служба за здравје на растенијата од земјата во која се увезува пратката и/или била претоварена, складирана, препакувана или поделена и истиот ќе ја придружува пратката која се реекспортира;
19. Пасош за растенија е документ со кој се потврдува дека растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети кои се движат на територијата на Република Македонија ги исполнуваат условите за здравствената состојба на растенијата утврдени со овој закон;
20. Носител на правото на сопственост за растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети (во натамошниот текст: сопственик) е физичко или правно лице кое е сопственик на истите, и/или кое се занимава со производство, преработка, управување, продажба или друга употреба на истите;
21. Надлежен орган е орган на државната управа надлежен за обезбедување на здравјето на растенијата согласно со овој закон (во натамошниот текст: Фитосанитарна управа);

22. Јавна услуга е активност за извршување на работи од областа на следењето, прогнозирањето на штетни организми и други активности од областа на здравјето на растенијата наведени во член 59 став 2 од овој закон;
23. Даватели на јавни услуги се јавни установи или други правни и физички лица кои се овластени за давање јавни услуги во областа на здравјето на растенијата;
24. Јавно овластување е овластување доделено на правни и физички лица од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои ги исполнуваат условите за вршење јавна услуга од областа на здравјето на растенијата пропишани со овој закон;
25. Следење на штетни организми е официјален процес при кој се собираат и евидентираат податоци за присуство или отсуство на штетни организми врз основа на фитосанитарна инспекција, мониторинг на здравствената состојба, систематски прегледи или други процедури и врз основа на други расположливи извори;
26. Фитосанитарна инспекција е преглед на растенијата, растителните производи или други објекти и предмети при увоз, извоз, транзит, реекспорт, местото на производство и сите други внатрешни фитосанитарни прегледи, со цел да се утврди присуство или отсуство на штетни организми и инспекциски надзор над спроведувањето и примената на одредбите од овој закон;
27. Фитосанитарен мониторинг на здравјето на растенијата е редовно следење на штетните организми заради обезбедување на здравјето на растенијата и растителните производи и
28. Официјална мостра е примерок земен од страна на фитосанитарен инспектор и/или од овластено лице според овој закон.

Член 4

Обезбедување на здравјето на растенијата

Растенијата како добра од општ интерес за Републиката имаат посебна заштита утврдена со овој закон.

Здравјето на растенијата е право и одговорност на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Фитосанитарната управа, Државната фитосанитарна лабораторија, давателите на јавни услуги, органи и тела и на сопствениците.

Член 5

Обврски на Фитосанитарната управа, давателите на јавни услуги и Државната фитосанитарна лабораторија

Фитосанитарната управа има обврска да организира, контролира и спроведува превенција од внесување и ширење на штетни организми и нивно сузбибање, биолошки мерки за заштита на растенијата, интегрална заштита, следи и прогнозира штетни организми, прибира, користи и разменува податоци и информации од областа на здравјето на растенијата. Фитосанитарната управа и давателите на јавни услуги соработуваат при спроведувањето на следењето на здравјето на растенијата, растителните

производи и другите објекти и предмети, заради откривање и известување за појава или ширење на штетни организми и нивно сузбивање.

Давателите на јавни услуги го известуваат фитосанитарниот инспектор и/или Фитосанитарната управа без одложување, за сите нови или неочекувани појави на штетни организми вклучени во Листата I.A и Листата II.A од членот 7 став 2 точка 1 на овој закон.

Фитосанитарната управа и давателите на јавни услуги во соработка ги извршуваат мерките и задачите од областа на следењето и прогнозирањето на штетни организми и други технички работи од областа на здравјето на растенијата.

Државната фитосанитарна лабораторија соработува со Фитосанитарната управа и давателите на јавни услуги за дијагностицирање и детерминирање на штетни организми и други испитувања и предлагање на мерки.

Член 6

Обврски на сопственикот и на други лица

Сопственикот мора да ги контролира растенијата кои ги одгледува, растителните производи и другите објекти и предмети кои ги поседува или на друг начин ги користи или третира, со цел за откривање на појава или ширење на штетни организми.

Сопственикот треба веднаш да го извести фитосанитарниот инспектор и/или давателите на јавни услуги, кои ја известуваат Фитосанитарната управа за сите нови или неочекувани појави на штетни организми вклучени во Листата I.A и Листата II.A. Сопственикот мора да преземе мерки утврдени од страна на Фитосанитарната управа за спречување на ширењето на штетните организми и нивно сузбивање.

Доколку сопственикот не ги спроведе мерките од ставот 2 на овој член фитосанитарниот инспектор наредува нивно спроведување на трошок на сопственикот.

Сите други лица кои заради карактерот на својата работа се сомневаат или забележале нова или неочекувана појава на штетни организми, се должни според овој закон да го информираат фитосанитарниот инспектор и/или Фитосанитарната управа.

II. ПРЕВЕНЦИЈА ОД ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ И НИВНО СУЗБИВАЊЕ ЗАРАДИ ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

А) Штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Член 7

Листи на штетни организми

Штетните организми се наведени во листи според ризикот по здравјето на растенијата и опстанокот на одделни видови растенија и во врска со ризикот на економската штета која би можеле да ја предизвикаат. За да се спречи внесувањето и ширењето на штетни организми, треба да се спроведува постојано следење и примена на мерките според овој закон.

Штетните организми кои се сметаат за особено опасни за растенијата и растителните производи се класифицирани во следниве листи:

1) Листа I.A и Листа II.A се однесуваат на целата територија на Република Македонија и

2) Листа I.B и Листа II.B се однесуваат на одредени заштитени зони во Република Македонија.

Листите од ставот 2 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 8

Листи на растенија, растителни производи и други објекти и предмети Видовите растенија, растителните производи и другите објекти и предмети кои можат во себе да содржат штетни организми од членот 7 став 2 на овој закон и претставуваат ризик по здравјето на растенијата се класифицирани во следниве листи:

- Листа III.A се однесува на забрана за увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети на целата територија на Република Македонија;

- Листа III.B се однесува на забрана за увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во одредени заштитени зони;

- Листа IV.A се однесува на посебни фитосанитарни услови за растенија на целата територија на Република Македонија;

- Листа IV.B се однесува на посебни фитосанитарни услови за растенија за одредени заштитени зони;

- Листа V.A која содржи:

а) Листа V.A I се однесува на пасошите за растенија на целата територија на Република Македонија и

б) Листа V.A II се однесува на пасошите за растенија за одредени заштитени зони и

- Листа V.B која содржи:

- а) Листа V.B I се однесува на фитосанитарни сертификати за растенија на целата територија на Република Македонија и
- б) Листа V.B II се однесува на фитосанитарни сертификати за растенија за одредени заштитени зони.

Листите од ставот 1 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 9

Појава на штетни организми

Доколку штетните организми наведени во Листата I.A и Листата II.A се појават на територијата на Република Македонија или штетните организми наведени во Листата I.B и Листата II.B се појават во одредени заштитени зони или се појават симптоми на растенија, растителни производи или други објекти и предмети и/или постои сомневање за присуство на штетни организми наведени во листите I.A, II.A, I.B или II.B, сопственикот треба веднаш да ја извести Фитосанитарната управа.

Сопственикот мора да ги заштити растенијата, растителните производи или другите објекти и предмети и да спречи контакт со други растенија, растителни производи или други објекти и предмети на начин предвиден од Фитосанитарната управа.

Начинот на известување од ставот 1 на овој член го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 10

Откривање на штетни организми

Во случај на сомневање за појава на штетни организми од членот 9 став 1 на овој закон, треба да се земе официјална мостра од фитосанитарниот инспектор и истата да се испрати во Државната фитосанитарна лабораторија (во натамошниот текст: Лабораторија) на дијагностички тестирања. Лабораторијата го потврдува или го негира сомневањето за присуството на штетни организми и ја утврдува причината. Лабораторијата обезбедува метод за ракување со официјалните мостри за да се избегне ризикот од ширење на штетните организми и го осигурува (обезбедува) идентитетот на мострата.

Дијагностички тестирања од ставот 1 на овој член можат да вршат и овластени лаборатории согласно со овој закон и/или акредитирани лаборатории.

Кога ќе се утврди присуство на штетни организми од Листата I.A и Листата II.A или во заштитена зона со штетни организми од Листата I.B и Листата II.B, фитосанитарниот инспектор ќе нареди уништување или отстранување на друг начин, ќе предложи третман и/или други пропишани мерки.

Фитосанитарната управа веднаш ги информира сопствениците за појавата и ризикот од штетните организми и обезбедува информации за спречување на присуството на штетни организми.

Мерките и начинот на спроведување на мерките од ставот 3 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 11

Објавување податоци за штетни организми

Фитосанитарната управа води евиденција за појави и откривања на штетни организми и други неопходни податоци за следење со цел за обезбедување информации на национално и меѓународно ниво.

Содржината, формата и начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Податоците за појава на новооткриени штетни организми од Листата I.A и Листата II.A во Република Македонија не смеат да се даваат и објавуваат без одобрение на Фитосанитарната управа.

Начинот на давањето и објавувањето на податоците од ставот 3 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 12

Посебно регулирано подрачје

Посебно регулирано подрачје е подрачје со присуство на штетни организми или подрачје на кое му се заканува присуство на штетни организми или подрачје без присуство на штетни организми во кое здравјето на растенијата се обезбедува на пропишан начин.

При откривањето на присуство на некој штетен организам или при постоење на ризик од неговото присуство, фитосанитарниот инспектор го обележува местото на присуството на штетниот организам, наредува преземање на мерки и ги информира сопствениците.

Границите на посебно регулираното подрачје од ставот 1 на овој член, мерките за откривање, превенција на ширењето и сузбибање на штетните организми, престанување за преземање на мерки и начинот на информирање ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 13

Заштитена зона

Зона во која не се населени еден или повеќе штетни организми и покрај условите кои се погодни за истите да се населат таму или зона во која постои опасност одредени штетни организми да нападнат одредени растенија под поволни еколошки услови и покрај фактот дека тие организми не се населени таму, може да се определи како заштитена зона. Штетен организам се смета за населен во заштитена зона, доколку е познато дека истиот се појавил таму и дека не биле преземени фитосанитарни мерки за негово истребување или кога таквите мерки се покажале како неефикасни за период од најмалку две последователни години.

Во зона во која не се населени еден или повеќе штетни организми и покрај поволните услови за нивно насељување и истата на претходно предвиден начин е дефинирана како заштитена зона, Фитосанитарната управа е должна да изврши или обезбеди извршување на редовни и систематски прегледи за присуство на штетни организми во врска со кои заштитената зона била дефинирана како таква. Во заштитена зона во која постои опасност од насељување на одредени штетни организми на некои растенија под поволни еколошки услови и кога таквите организми не се населени во Република Македонија, систематските прегледи се вршат по слободен избор/нездолжителни.

Начинот на утврдување на заштитена зона, условите за извршување на систематски прегледи и листите на заштитени зони ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Б) Забрани и ограничувања

Член 14

Забрана за внесување и ширење на штетни организми

Внесување и ширење на штетни организми наведени во Листата I.А и Листата II.А, се забранува.

Внесување и ширење на штетни организми наведени во Листата I.Б и Листата II.Б во рамките на заштитената зона, во поглед на кои заштитената зона била дефинирана како таква, се забранува.

Сите намерни или ненамерни внесувања на штетни организми на територијата на Република Македонија или во некоја заштитена зона се сметаат за внесување согласно со ставовите 1 и 2 од овој член.

Внесување и ширење на штетни организми кои не се вклучени во листите од ставовите 1 и 2 на овој член се забранува, доколку постои ризик по здравјето на растенијата на територијата на Република Македонија.

Член 15

Забрана за увоз или движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Увозот на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата III.А, се забранува.

Увозот на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата III.Б во рамките на заштитената зона, во поглед на кои заштитената зона била дефинирана како таква, се забранува.

Доколку пропишаните фитосанитарни услови не се исполнети, увозот или движењето на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата IV.А, се забранува.

Доколку пропишаните фитосанитарни услови не се исполнети, увозот или движењето на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата IV.Б во рамките на заштитена зона, во поглед на кои заштитената зона била дефинирана како таква, се забранува.

Увозот и движењето на други видови растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не се наведени во листите од ставовите 1, 2,

З и 4 на овој член се забранува, доколку постои ризик по здравјето на растенијата на територијата на Република Македонија.

Член 16

Исклучоци заради експериментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи

По исклучок на одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон, научните и истражувачките установи овластени од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, можат да увезуваат штетни организми наведени во листите I.A, II.A, I.B и II.B и растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во листите III.A, III.B, IV.A и IV.B доколку:

- истите се користат за експериментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи;
- тие ги исполнуваат условите во врска со научните и техничките капацитети;
- имаат вработено лице со најмалку завршен VII² степен образование од областа на заштита на растенијата и
- имаат одобрение за увоз.

Одобрението за увоз од ставот 1 на овој член, го издава Фитосанитарната управа врз основа на барање од установите наведени во ставот 1 од овој член.

Барањето особено содржи:

- податоци за барателот (назив, седиште, број на регистрација);
- податоци за штетните организми или растенија, растителни производи и други објекти и предмети и
- податоци за начинот и целта на користење и мерки за спречување на ширењето.

Фитосанитарната управа, води евиденција за увозот од ставот 1 на овој член.

Научните и техничките капацитети од овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 17

Посебни случаи

По исклучок на одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон, Фитосанитарната управа согласно со пропишаните услови и доколку не постои ризик од ширење на штетни организми, во одделни случаи може да одобри:

- увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се одгледувани или се користат во најблиската погранична зона, доколку истите се наменети за употреба во најблиската погранична зона во Република Македонија и
- увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во случаи кога постои слаба контаминација со штетни организми, освен на растенија наменети за садење.

Фитосанитарната управа, води евиденција за исклучителниот увоз од овој член.

Условите за вршење на исклучителен увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од ставот 1 на овој член поблиску ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 18

Исклучоци

Одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон не се однесуваат за:

- пратки во транзит преку територијата на Република Македонија и
- мали количества на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи, кога истите се користат од страна на сопственикот или примателот за неиндустриски или некомерцијални цели или за консумација при транспортот.

Под мали количества од ставот 1 алинеја 2 на овој член се подразбира: овошје и свеж зеленчук, освен компири, орнаментални луковици, божиќни дрва без корен наменети исклучиво за сопствена употреба на крајниот потрошувач во количства пропишани од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

В) Регистар на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Член 19

Регистар

Само физичките и правните лица кои ги исполнуваат пропишаните услови за извршување на активностите за кои се регистрирани во суд и кои се внесени во регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети (во натамошниот текст: регистар) според овој закон можат да се занимаваат со производство, преработка, увоз или дистрибуција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V.А и Листата V.Б.

Внесувањето во регистарот е задолжително за:

- производители, преработувачи и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V.А;
- увозници на растенија, растителни производи и други објекти и предмети назначени во Листата V.Б и
- производители на одредени растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не се назначени во Листата V.А и релевантните центри за собирање и испорака во областа на производството.

Регистарот ќе биде воспоставен и воден од Фитосанитарната управа.

Регистрирањето се врши со поднесување на барање за упис во регистарот.

Барањето особено содржи:

- податоци за барателот: назив, односно име, седиште, односно адреса, одговорно лице и даночен број и единствен матичен број на граѓаните;
- број од судска регистрација;
- правна и организациска форма;
- вид на дејност;
- податоци за земјоделско земјиште кое се користи катастарски број КП парцела и број на катастарска општина и
- податоци за лицето одговорно за здравјето на растенијата: име и презиме, даночен број (ЕМБГ), односно даночен број за правното лице, регистрирано седиште и адреса.

Лицето одговорно за здравјето на растенијата во правното или физичкото лице треба да има најмалку високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки.

Директорот на Фитосанитарната управа донесува решение за внесување во регистарот не подоцна од три месеци по приемот на барањето со комплетната документација.

Доколку лицето одговорно за здравјето на растенијата престане да ги исполнува обврските пропишани во членот 21 од овој закон, директорот на Фитосанитарната управа по службена должност донесува решение за негово бришење од регистарот.

Член 20

Содржина на регистарот

Регистарот особено ги содржи следниве податоци:

- број на судска регистрација, даночен број;
- назив на правно лице или име и презиме на физичко лице и регистрирано седиште или адреса;
- одговорно лице на правниот субјект;
- правна и организациска форма;
- вид на дејност;
- земјоделско земјиште кое се користи по парцели и вид на користење;
- број на катастарска општина и број на КП парцела и
- лице одговорно за здравјето на растенијата.

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

Формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 21

Обврски на лицето одговорно за здравјето на растенијата според регистарот

Лицето одговорно за здравјето на растенијата од членот 19 став 6 на овој закон е должно да:

- води точна и прецизна евиденција за производството, преработката и прометот со растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои ги купува за складирање или садење во простории, кои ги

произведува или нуди за продажба и документите за нив да ги чува најмалку една година;

- води и ажурира план на местата каде што ги одгледува, произведува, складира, чува или користи растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети;

- врши редовни визуелни проверки за здравјето на растенијата;

- му овозможи пристап на фитосанитарниот инспектор за вршење на фитосанитарна инспекција на растенијата, просториите и документите и при земањето на официјални мостри;

- ја извести веднаш Фитосанитарната управа и фитосанитарниот инспектор за сите невообичаени и ненадејни појави на штетни организми, симптоми или други особени појави за растенијата, како и за производството и појавата на забранети растителни видови;

- ја извести веднаш Фитосанитарната управа за сите промени на податоците во регистарот;

- го известува фитосанитарниот инспектор секоја година за опсегот и местото на производство или обработка на растенија, растителни производи и други објекти и предмети и

- соработува со Фитосанитарната управа и/или фитосанитарниот инспектор за обезбедувањето добро здравје на растенијата.

Начинот на водење на евиденција, начинот на спроведување на проверките на здравјето на растенијата, содржината и начинот на известување за податоците од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 22

Исклучоци

По исклучок на членот 19 ставови 1 и 2 од овој закон, внесувањето во регистарот не е задолжително за мали производители или преработувачи, доколку нивното вкупно производство или преработка и продажба на растенија, растителни производи и други објекти и предмети се наменети за нивна сопствена употреба или за крајна потрошувачка од страна на физичкото лице на локален пазар кое не е професионално вклучено во производство и преработка на растенија и во отсуство на ризик од ширење на штетни организми.

Поблиските критериуми за утврдување на малите производители или преработувачи и локалните пазари ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКИ

А) Увоз

Член 23

Место на влез

Пратките за кои е задолжителна фитосанитарна инспекција можат да бидат увезени преку одредени места на влез во Република Македонија кои ги исполнуваат условите за извршување на фитосанитарна инспекција според овој закон.

Условите за вршење на фитосанитарна инспекција ги пропишува и местата на влез ги определува Владата на Република Македонија.

Член 24

Увоз

Пратките од Листата V.B I кои се увезени во земјата, нивното пакување, и доколку е потребно и возилото во кои биле транспортирани, мораат да бидат подложени на фитосанитарна инспекција.

Со фитосанитарната инспекција треба да се утврди дали пратките:

- се придржани со фитосанитарен сертификат;
- не се нападнати од штетни организми од листите I.A и II.A;
- не содржат растенија, растителни производи или други објекти и предмети од Листата III.A и
- ги исполнуваат посебните фитосанитарни услови наведени во Листата IV.A.

Пратките од ставот 1 на овој член мораат да имаат оригинален фитосанитарен сертификат издаден од земјата на потекло, освен кога посебните фитосанитарни услови наведени во Листата IV.A или IV.B за одделни видови пратки кои ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство можат да бидат исполнети и во земја која не е земја на потекло.

Пратките од ставот 1 на овој член кои по издавањето на фитосанитарен сертификат во земјата на потекло биле испратени, складирани, препакувани или поделени во друга земја која не е земја на потекло покрај оригиналниот сертификат или заверена копија на истиот мораат да имаат и фитосанитарен сертификат за реекспорт издаден во втората земја. Доколку таквите пратки претходно биле последователно увезувани во неколку различни земји и биле издадени повеќе од еден фитосанитарен сертификат за реекспорт, покрај оригиналниот фитосанитарен сертификат или негова заверена копија тие мораат да ги поседуваат и сите претходни фитосанитарни сертификати или нивни заверени копии.

Фитосанитарната инспекција може да биде извршена и за други пратки, доколку фитосанитарниот инспектор се сомнева дека истите претставуваат ризик по здравјето на растенијата на територијата на Република Македонија.

Начинот на вршење на фитосанитарната инспекција од ставот 1 на овој член го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 25

Увоз во заштитена зона

Пратките од Листата V.Б кои се увезени во заштитена зона, покрај условите пропишани со членот 24 од овој закон, мораат да ги исполнуваат и следниве услови:

- да не се нападнати од штетни организми од листите I.Б и II.Б;
- да не содржат растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата III.Б и
- да ги исполнуваат фитосанитарните услови од Листата IV.Б.

Член 26

Експериментална, научноистражувачка, селекциона или развојна работа Пратките од Листата V.Б, кои се наменети за користење во експериментална, научноистражувачка, селекциона или развојна работа мораат да бидат подложени на фитосанитарна инспекција, да поседуваат одобрение за увоз дефинирано во членот 16 од овој закон и фитосанитарен сертификат од земјата на потекло.

Член 27

Посебни случаи

Доколку не постои никаков ризик од ширење на штетни организми, Фитосанитарната управа во согласност со условите пропишани во членот 17 од овој закон може да дозволи увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V.Б, кои се одгледувани или користени во најблиската погранична зона без фитосанитарен сертификат и без фитосанитарна инспекција, доколку истите се наменети за употреба во најблиската погранична зона.

Член 28

Исклучоци

Мали количества растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V.Б во согласност со одредбите од членот 18 на овој закон можат да бидат увезени без фитосанитарен сертификат.

Фитосанитарната инспекција на пратките од ставот 1 на овој член се врши само по оцена на фитосанитарниот инспектор.

Член 29

Обврски на увозниците и царинските службеници

Увозникот, транспортерот или граѓаните, кои внесуваат пратки наведени во членот 24 став 1 од овој закон во Република Македонија, мораат да го

известат фитосанитарниот инспектор за пристигнувањето на пратките кои се увезени или претоварени за време на транспортот.

Царинските службеници, не можат да започнат со процедурите за царинење, освен при транзит, се додека фитосанитарниот инспектор не изврши фитосанитарна инспекција на пратките наведени во ставот 1 од овој член и не дозволи увоз.

Увозникот е должен да ги изврши мерките наложени од страна на фитосанитарниот инспектор за пратките што се увезуваат.

Царинските службеници го забрануваат увозот и му ги предаваат на фитосанитарниот инспектор растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети кои граѓанинот ги внел во Република Македонија без фитосанитарен сертификат или кои се наведени во Листата III.А или Листата III.Б, со исклучок на мали количества од членот 18 на овој закон, кој пак наредува спроведување на мерките од членот 10 став 3 на овој закон.

Член 30

Процедури при увоз

Фитосанитарна инспекција на пратките од членот 24 на овој закон се врши на првото место на влез во Република Македонија, каде што се вршат и другите административни формалности за увоз, вклучувајќи го и царинењето.

Доколку не постои ризик од ширење на штетни организми, фитосанитарниот инспектор може да одобри проверките на здравјето на растенијата од пратките да се спроведуваат и на локации определени во внатрешноста на Република Македонија под царински надзор.

Член 31

Одобрување или одбивање на увоз

Доколку се исполнети условите пропишани во членот 24 или членот 25 од овој закон, фитосанитарниот инспектор по извршувањето на фитосанитарната инспекција одобрува увоз на пратката и става штембил на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт со датата на влез и печат од фитосанитарниот инспектор.

Доколку условите од членот 24 или членот 25 на овој закон не се исполнети, фитосанитарниот инспектор, нема да дозволи увоз на пратката и наложува преземање на една или повеќе мерки дефинирани во членот 10 став 3 од овој закон. Во тој случај, фитосанитарниот инспектор става распознатлива ознака на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт, црвен триаголен штембил, со што сертификатот станува неважечки.

Доколку при фитосанитарната инспекција се утврди дека дел од пратката е нападнат од штетни организми наведени во листите I.А, I.Б, II.А или II.Б, увозот на остатокот од пратката може да биде одобрен доколку не постои сомневање за присуство на штетните организми на тој дел од пратката и доколку не постои ризик од ширење на истите.

Формата и содржината на штембilot наведен во ставовите 1 и 2 од овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 32

Други пратки при увоз

Во случај на увоз на пратки, кои, според придружните документи, не содржат растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V.Б, фитосанитарниот инспектор може да изврши фитосанитарна инспекција доколку постои основано сомневање во врска со идентитетот на пратката или постои ризик од ширење на штетни организми.

Доколку по извршување на фитосанитарната инспекција, фитосанитарниот инспектор сé уште се сомнева во идентитетот на пратката, особено во врска со родот, видот или потеклото, пратката се смета дека содржи растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V.Б.

Член 33

Слободни економски зони

За пратки кои се увезени во слободни економски зони или во царински складови во Република Македонија, се применуваат одредбите од членот 23 до членот 32 на овој закон, кои се однесуваат на увоз на пратки.

Б) Извоз

Член 34

Процедури при извоз

Доколку земјата во која се извезуваат пратки со потекло од Република Македонија бара фитосанитарен сертификат, фитосанитарниот инспектор врши фитосанитарна инспекција на пратката пред да издаде фитосанитарен сертификат за да се гарантира дека се исполнети пропишаните фитосанитарни услови на земјата во која се извезува пратката.

Доколку земјата во која се извезува пратката, која не потекнува од Република Македонија, но била складирана, препакувана или поделена во Република Македонија, бара фитосанитарен сертификат, фитосанитарниот инспектор врши фитосанитарна инспекција на пратката пред да издаде фитосанитарен сертификат за реекспорт за да се гарантира дека се исполнети пропишаните фитосанитарни услови на земјата увозник.

Со издавањето фитосанитарен сертификат од страна на фитосанитарниот инспектор се потврдува дека се исполнети условите од ставовите 1 и 2 на овој член.

Формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт од ставовите 1 и 2 на овој член

ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство според пропишаните обрасци од Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (IPPC).

Член 35

Одговорности на извозниците

Извозниците треба да поднесат барање за издавање фитосанитарен сертификат кај фитосанитарниот инспектор во временски рок од 24 часа од планираниот извоз.

Барањето за издавање фитосанитарен сертификат особено содржи:

-податоци за подносителот на барањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице и регистрирано седиште или адреса и -податоци за пратката.

Извозниците се должни да ги спроведат мерките кои ги наложил фитосанитарниот инспектор во текот на фитосанитарната инспекција на пратката наменета за извоз.

В) Транзит

Член 36

Транзит на пратка

Фитосанитарната инспекција согласно со членот 24 од овој закон не е задолжителна во случај на пратки во транзит.

Пратката од ставот 1 на овој член мора да биде пакувана на начин кој обезбедува непостоење на ризик од ширење на штетни организми и истата не смее да се разделува, комбинира со други пратки или да се препакува на царинското подрачје во Република Македонија.

Доколку некоја пратка не е пакувана согласно со ставот 2 од овој член, или е извршен претовар на истата, фитосанитарната инспекција е задолжителна, согласно со членот 24 од овој закон.

Без повреда на одредбите од ставот 1 на овој член во случај на основано сомнение за постоење на ризик од внесување или ширење на штетни организми, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за одредени пратки во транзит може да пропише начин на третман на пратката, задолжителна фитосанитарна инспекција, начин на фитосанитарна инспекција и може да ги одреди неопходните мерки.

3. ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ РОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ

Член 37

Движење

Растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Листата V.A I можат да бидат пуштени во движење само

доколку пасошот за растенија е прикачен на истите или на нивното пакување или е прикачен на средството за транспорт како придружен документ.

Пратките наведени на Листата V.A кои се пуштени во движење и се наменети за експериментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи мораат да бидат подложени на фитосанитарна инспекција и мораат да бидат придружени со пасош за растенија.

Член 38

Движење во заштитена зона

Растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Листата V.A II можат да бидат пуштени во движење во или во рамки на заштитена зона само доколку пасошот за растенија, кој е валиден за таа заштитена зона, е прикачен на истите или на нивното пакување или е прикачен на средството за транспорт како придружен документ и доколку ги исполнуваат условите за движење.

Одредбите од ставот 1 на овој член не се применуваат за движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети низ заштитена зона или од заштитена зона.

Условите за движење на пратките од ставовите 1 и 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 39

Исклучоци

По исклучок на членот 37 став 1 од овој закон, количествата на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V.A кои се во движење од страна на мали производители или мали преработувачи кои не мораат да бидат внесени во регистарот согласно со одредбите од членот 22 на овој закон, можат да бидат пуштени во движење без пасош за растенија.

Член 40

Производство, преработка, употреба

Растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Листата V.A I произведени, преработени или користени од страна на правни или физички лица внесени во регистарот и кои се наменети за движење, мораат да бидат подложени на фитосанитарна инспекција за да се гарантира дека:

- истите не се нападнати од штетни организми наведени во Листата I.A и Листата II.A и
- ги исполнуваат посебните фитосанитарни услови наведени во Листата IV.A.

Растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Листата V.A II кои се наменети за движење во заштитена зона

мораат да бидат подложени на фитосанитарна инспекција од причини наведени во ставот 1 од овој член, за да се гарантира дека:

-истите не се нападнати од штетни организми наведени во Листата I.Б и Листата II.Б и

-ги исполнуваат посебните фитосанитарни услови наведени во Листата IV.Б.

Фитосанитарните инспекции од ставовите 1 и 2 на овој член се спроведуваат редовно, најмалку во пропишаните временски периоди или најмалку еднаш годишно и најмалку визуелно.

Временските периоди и начинот на вршење на фитосанитарните инспекции од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

По исклучок од ставот 3 на овој член, фитосанитарните инспекции можат да се вршат без редослед по случаен избор за да се гарантира здравствената состојба на растенијата и без оглед на потеклото на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во кое било време и на кое било место каде што истите се во движење, се произведени, складирани, преработени, продадени или употребени на друг начин, како и во просториите на набавувачот.

Доколку во текот на фитосанитарната инспекција се утврди дека растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети претставуваат ризик од ширење на штетни организми или дека не се исполнети пропишаните услови за нивно движење, фитосанитарниот инспектор ќе нареди мерки пропишани во членот 10 став 3 од овој закон.

Член 41

Пасоши за растенија

Пасош за растенија се издава за: растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се наведени во Листата V.А.

Пасошот за растенија го издава Фитосанитарната управа или лица кои даваат јавни услуги од областа на здравјето на растенијата или лица од членот 19 став 2 алинеи 1 и 2 на овој закон, доколку тие се овластени од страна на Фитосанитарната управа и доколку растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Листата V.А биле подложени на фитосанитарна инспекција во согласност со одредбите од членот 40 на овој закон.

Член 42

Право за издавање пасоши за растенија

Фитосанитарната управа дава овластување на лица за издавање пасоши за растенија, доколку тие ги исполнуваат следниве услови:

-се запишани во регистарот согласно со одредбите од членот 19 на овој закон;

-стручно се квалификувани за обезбедување здравје на растенијата или гарантираат дека лицето стручно-квалификувано за обезбедување на

здравје на растенијата кое е вработено ќе ги преземе обврските од членот 48 на овој закон и

-имаат формално известување (писмо,nota) од фитосанитарен инспектор со кое се потврдува дека ги исполнуваат обврските од членот 21 на овој закон.

Барањето за добивање овластување за издавање пасоши за растенија се поднесува до Фитосанитарната управа според пропишан образец.

Барањето, покрај податоците наведени во членот 19 од овој закон, содржи и:

-податоци за видот на производство, преработка, продажба или увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, за кои се однесува овластувањето и

-доказ дека се исполнети условите од ставот 1 на овој член.

Лицата од ставот 1 на овој член се сметаат дека се стручно квалификувани, доколку истите имаат најмалку високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки и сертификат (уверение) кој го потврдува основното познавање на штетните организми, нивното сузбијање и прописите од областа на здравјето на растенијата, добиено на курсеви чија програма и лицата кои ќе вршат обука се одобрени од страна на Фитосанитарната управа.

Формата и содржината на образецот од ставовите 2 и 3, како и условите за потврдување на основното познавање според ставот 4 од овој член поблиску ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Овластувањето за издавање пасоши за растенија го издава директорот на Фитосанитарната управа во рок од три месеца по приемот на комплетното барање, доколку се исполнети пропишаните услови.

Доколку некое физичко или правно лице престане да ги исполнува пропишаните услови за издавање пасоши за растенија, овластувањето се одзема по службена должност.

Против решението за одземање на овластувањето незадоволната странка може да поднесе жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 43

Евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија

Фитосанитарната управа води евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија.

Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 44

Видови на пасоши за растенија

Постојат следниве видови на пасоши за растенија:

- пасош за растенија;
 - замена на пасошот за растенија (означен како РП) и
 - пасош за растенија за заштитена зона (означен како ЗП).
- Формата и содржината на пасошите за растенијата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 45

Издавање на пасоши за ненападнати растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Доколку со фитосанитарната инспекција се утврди дека дел од растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети кои се одгледувани, преработени или користени од страна на регистриран производител и преработувач или на друг начин се присутни во нивните простории, се нападнати од штетни организми од листите I.A, I.B, II.A или II.B, пасошите за растенија можат да бидат издадени за преостанатиот дел од растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети, доколку не постои сомневање дека истите се нападнати и дека не постои ризик од ширење на штетни организми.

Член 46

Замена на пасошите за растенија

Доколку некоја пратка е разделена или е составена од неколку различни одделни пратки кои веќе поседуваат пасош за растенија, за новата пратка на регистрираниот производител, преработувач и дистрибутер мора да им биде издадена замена на пасошот за растенија.

Доколку во случајот наведен во ставот 1 од овој член, здравствената состојба на пратката се промени, замена на пасошот за растенија може да биде издадена само по извршена повторна фитосанитарна инспекција.

Член 47

Замена на пасош за растенија со фитосанитарен сертификат

По спроведувањето на фитосанитарна инспекција на увезени пратки, наведени во Листата V.A, кои мораат да бидат придржани со фитосанитарен сертификат, фитосанитарниот инспектор му дозволува на увозникот, увезените пратки да бидат пуштени во движење во земјата со фитосанитарен сертификат во кој е назначено дека тој претставува замена за пасошот за растенија.

Доколку некоја пратка, наведена во Листата V.A, која поседува фитосанитарен сертификат е поделена или се состои од неколку различни одделни пратки, за новата пратка мора да биде издаден пасош за растенија.

Доколку во случајот наведен во ставот 2 од овој член, здравствената состојба на увезената пратка се промени, пасошот за растенија може да биде издаден само по извршена повторна фитосанитарна инспекција.

Член 48

Обврски на производителите, преработувачите, увозниците и дистрибутерите во поглед на издавање пасоши за растенија

Производителите, преработувачите, увозниците и дистрибутерите на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во членот 19 став 2 алинеи 1 и 2 од овој закон покрај обврските од членот 21 на овој закон, треба да:

- ја известат Фитосанитарната управа за сите промени во поглед на условите за издавање пасоши за растенија;
- го известат фитосанитарниот инспектор за намерата за движење на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во заштитените зони;
- обезбедат пасоши за растенија од овластени лица;
- гарантираат дека пасошите за растенија ги употребиле на начин кој повторно нема да можат да се користат и
- ги чуваат документите и да водат евидентција во поглед на издавањето на сите видови пасоши за растенија.

Формата, содржината, начинот и роковите за известување, како и временските периоди за чување на документите според ставот 1 од овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 49

Обврски на купувачите на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Купувачите на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се вклучени во прометот на произведените или преработените производи како крајни потрошувачи мора да ги чуваат сите видови на пасоши за растенија во согласност со пропишаните временски рокови.

Времетраењето на чувањето пасоши од ставот 1 на овој член го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Купувачите наведени во ставот 1 од овој член мора да му овозможат на фитосанитарниот инспектор пристап до растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во која било фаза од производството или преработката или на пазарот и да му овозможат вршење фитосанитарна инспекција, вклучувајќи ја и проверката на документите.

III. БИОЛОШКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 50

Биолошка заштита на растенијата

Биолошката заштита на растенијата е стратегија за сузбибање на штетните организми во земјоделството и шумарството преку користење на живи природни непријатели, антагонисти или конкуренти или нивни производи и други саморепликантни биотички организми.

Организмите од ставот 1 на овој член се автохтони и егзотични (алохтони).

Член 51

Автохтони видови организми

Автохтон вид организам е вид кој е природно присутен во даден екосистем на одредено подрачје.

Внесување, култивирање и користење на автохтони видови организми заради биолошка заштита на растенијата во заштитен простор и на отворено на барателот му е дозволено само доколку се исполнети условите во врска со стручните и техничките капацитети пропишани од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање, а врз основа на поднесено барање до Фитосанитарната управа.

Член 52

Внесување на егзотични (алохтони) видови организми

Егзотичен (алохтон) вид организам е внесен вид од страна на човекот кој пред неговото населување не бил присутен во одреден екосистем.

Само оние егзотични видови организми наведени во листата што ја објавува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање и за кои е издадено одобрение за увоз и користење од страна на Фитосанитарната управа, можат да се користат за целите на биолошка заштита на растенијата во заштитен простор и на отворено.

Фитосанитарната управа издава одобрение за увоз и користење на егзотични видови организми од ставот 1 на овој член, доколку утврди дека интервенцијата во природата не претставува закана за природниот баланс или биолошката разновидност.

По исклучок на одредбите од ставот 3 на овој член, одобрението за увоз и користење на егзотични видови организми може да биде издадено за целите на биолошка заштита на растенијата за експериментални, научноистражувачки и развојни цели.

За да се добие одобрение од ставовите 3 и 4 на овој член, барателот треба да ги исполнува пропишаните технички услови.

Барањето за издавање одобрение од ставовите 3 и 4 на овој член се поднесува до Фитосанитарната управа.

Барањето од членот 51 став 2 на овој закон и од ставовите 3 и 4 на овој член, особено ги содржи следниве податоци:

- назив на правно лице или име и презиме на физичко лице и регистрирано седиште или адреса;
- одговорно лице во правно лице;
- вид на дејност;
- тип и метод на користење во поглед на целните организми;
- воведна шема и список на реципиенти;
- процена на ризикот;
- доказ дека користењето на организмите е дозволено во најмалку три еколошки споредливи европски земји и
- доказ дека организмот е наменет за биолошка заштита .

Формата и содржината на листата од ставот 2 и техничките услови од ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Фитосанитарната управа води евидентија за увозот и користењето на егзотичните видови организми наведени во овој член и истата се доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање.

IV. ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Член 53

Приирање и користење на податоци

За да ги анализира и да врши мониторинг на мерките за здравјето на растенијата, Фитосанитарната управа, врз основа на овој закон, за целите на управување и одржување на базите на податоци, може да ги добие и користи податоците кои се чуваат во рамките на пропишаните бази на податоци, од страна на државни органи, јавни и други институции и служби, поседувачи на лиценци и други овластени органи и тела.

Фитосанитарната управа може да ги користи и основните топографски планови, топографските графици (карти), мапите на премер на земјиште и дигиталните ортофото мапи.

Регистрите, евидентијата и другите бази на податоци кои ги создава и ги одржува Фитосанитарната управа се финансиирани од средствата обезбедени од Буџет на Република Македонија.

Начинот на поврзување на податоците на Фитосанитарната управа со другите бази на податоци и начинот на приирање податоци од други бази на податоци ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со прописите кои важат за заштита на податоци.

Член 54

Соопштување на податоци

Податоците од областа на здравјето на растенијата се даваат во согласност со прописите за слободен пристап на информации и овој закон.

Фитосанитарната управа ги соопштува податоците од своите регистри и базите на податоци на други државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, доколку истите се неопходни за извршување на нивните надлежности, како и на овластени институции и оние кои даваат јавни услуги, доколку тие се потребни за извршување на задачи од областа на здравјето на растенијата.

Имателите на базите на податоци, графици и дигитални ортофото мапи, наведени во членот 53 став 2 од овој закон бесплатно ги соопштуваат податоците на Фитосанитарната управа, но може да ги наплатат направените материјални трошоци. Имателите на базите на податоци ги соопштуваат податоците од членот 53 став 1 на овој закон кои имаат карактер на лични податоци, во согласност со прописите за заштита на лични податоци.

Изводите од базите на податоци кои се водат во согласност со овој закон и кои не содржат лични податоци можат да се дадат на лица кои имаат правен интерес, без оглед на трошоците за нивно соопштување. Податоците добиени на тој начин можат да се користат само за целите за кои се дадени и истите не можат да се менуваат или неовластено соопштуваат на други лица.

Член 55

Информатички систем

Оние кои обезбедуваат здравје на растенијата мора да водат евиденција, регистри и бази на податоци кои се поврзани со информатичкиот систем и истите редовно да ги ажурираат и чуваат.

Фитосанитарната управа го обезбедува поставувањето и поврзувањето на информатичкиот систем наведен во ставот 1 од овој член со информатичкиот систем на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и со меѓународниот информатички систем од областа на здравјето на растенијата.

Начинот на водењето евиденција, регистри и бази на податоци од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 56

Меѓународна размена на податоци и информации

На меѓународно ниво, размената на податоци и информации опфаќа:

- централна служба;
- листа на места на влез преку кои може да се увезат пратки во Република Македонија;

- листа на штетни организми кои подлежат на сузбивање;
- присуство или појава на штетни организми наведени во листите предвидени со овој закон, во делот на територијата каде што нивното присуство претходно не било познато и за преземените мерки;
- појава, ненадејна појава или ширење на штетни организми кои претставуваат потенцијален ризик;
- појава на штетен организам во заштитена зона во врска со кој заштитената зона била дефинирана како таква;
- наоди од систематски проверки во заштитена зона;
- прописи донесени врз основа на овој закон;
- случаи во кои пратките со растенија, растителни производи и други објекти и предмети се задржани заради тоа што не ги исполнуваат фитосанитарните услови и
- други податоци и информации од областа на здравјето на растенијата опфатени со овој закон на барање на меѓународни органи и организации. Податоците и информациите ќе се соопштуваат во согласност со меѓународните конвенции, спогодби и договори кои Република Македонија ги ратификувала.

V. ТРОШОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ

Член 57

Трошоци

Сите трошоци за тестирање на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се извршени на барање на фитосанитарен инспектор за утврдување на здравјето на растенијата, во случај кога резултатите од анализата не се во корист на сопственикот се на товар на сопственикот од кого биле земени пробите.

Сите трошоци за мерките наведени во овој закон, преземени за обезбедување на здравјето на растенијата, се на товар на сопственикот.

Трошоците за техничка обука за добивање овластување за издавање пасоши за растенија се на товар на кандидатот.

Трошоците за сите овластувања кои произлегуваат од овој закон се на товар на правното и физичкото лице што се овластени.

За вршење на фитосанитарна инспекција се плаќа посебен надоместок.

Висината на посебниот надоместок, како и начинот на неговото плаќање, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместок, како и висината и начинот на плаќање на трошоците од ставовите 1, 3 и 4 на овој член ги пропишува Владата на Република Македонија.

Средствата од ставовите 1, 3 и 4 и надоместокот од ставот 5 на овој член се приход на Буџетот на Република Македонија, а ќе се користат за вршење на превенции и мерки од областа на здравјето на растенијата од страна на Фитосанитарната управа, согласно со Годишната програма за здравје на растенијата што ја донесува Владата на Република Македонија.

Член 58

Надоместок

Доколку фитосанитарниот инспектор нареди уништување или поинакво отстранување на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во согласност со овој закон, сопственикот има право на надоместок доколку:

- веднаш известил за појава или сомневање на штетни организми од Листата I.А, Листата II.А или во случај на заштитена зона од Листата I.Б и Листата II.Б и

- ги спровел сите пропишани и наложени мерки за здравје на растенијата. Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член се утврдува врз основа на видот, староста, состојбата и друго.

Процена на висината на надоместокот врши Комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, за чија работа се плаќа надоместок.

Решение за висината на надоместокот од ставот 1 на овој член донесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Надоместокот од ставовите 1 и 3 на овој член се плаќа од средствата обезбедени со Програмата за здравје на растенијата.

Надоместокот од ставот 1 на овој член не се плаќа доколку штетните организми се појават при увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во Република Македонија.

Постапката за плаќање на надоместокот за уништување или поинакво отстранување на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети се спроведува по барање на сопственикот, а врз основа на решението од фитосанитарниот инспектор, извештај со предлог за висината на надоместокот од Комисијата од ставот 3 на овој член и решението од ставот 4 на овој член од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Решението на фитосанитарниот инспектор со кое е наложено преземање на мерки и извештајот за процена на надоместокот од Комисијата мора да бидат приложени кон барањето за надоместок, кое треба да се поднесе во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарната управа.

Сопственикот во рок од 30 дена од денот на приемот на решението од фитосанитарниот инспектор, може да поднесе жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за да го определи надоместокот.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението од фитосанитарниот инспектор.

Жалба против решението донесено од министерот од ставот 4 на овој член странката може да поднесе во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Комисијата за решавање во втор степен во управни работи од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија.

Поблиските критериуми од ставот 2 на овој член за утврдување на висината на надоместокот ги пропишува Владата на Република Македонија.

VI. ЈАВНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Член 59

Јавни услуги

Јавни услуги од областа на здравјето на растенијата се активности за извршување на работи од областа на следењето, прогнозирањето на штетни организми и другите активности од областа на здравјето на растенијата, и тоа:

- мониторинг и следење на развојот на штетните организми кои вообичаено се присутни кај растенијата и растителните производи, прогнозирање, одредување оптимални рокови и мерки за заштита;
- интервенирање во случај на ненадејни појави на карантински штетници на растенијата, каламитетни појави и епифитоции на штетни организми;
- обезбедување метеоролошки, биолошки и други податоци за целта на следењето и прогнозирањето на појавата на штетни организми;
- лабораториски детерминирања и дијагностицирања на штетни организми;
- едуцирање на сопствениците и други лица вклучени во спроведувањето на активностите поврзани со здравјето на растенијата;
- издавање пасоши за растенија;
- спроведување на научноистражувачки и развојни активности;
- вршење дезинсекција, дезинфекција и дератизација заради здравјето на растенијата и
- вршење други технички работи.

Член 60

Даватели на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

Активностите за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата ги вршат правни и физички лица кои добиле јавни овластувања и други правни и физички лица доколку ги исполнуваат условите во однос на стручниот кадар, просториите и опремата. Во однос на стручниот кадар истите треба да имаат вработено најмалку едно лице со најмалку високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки, со работно искуство од најмалку три години во струката. Активностите на давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата во шумарството, се вршат во согласност и со прописите од областа на шумарството.

Поблиските услови од ставот 1 на овој член во однос на просториите и опремата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 61

Обврски на давателите на јавни услуги

Обврските на давателите на јавни услуги од членот 60 на овој закон се состојат од:

- редовни и континуирани активности за давање услуги;
- давање услуги на физички и правни лица кои се вклучени во земјоделски и шумарски активности, активности за заштита на растенијата и на други заинтересирани лица и
- давање услуги по претходно утврдени цени.

Обврските на давателите на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата се утврдени со дозволата од членот 65 на овој закон.

Доколку некој вклучен во јавните услуги не дава јавна услуга на лице на кое е должен да ја даде, или не даде услуга по веќе утврдените цени и другите предвидени услови, корисникот на услугата може да побара од Фитосанитарната управа таа да одлучи за неговото право и да му наложи на оној кој дава јавни услуги да ја даде јавната услуга според претходно утврдената цена.

Член 62

Финансирање на давателите на јавни услуги

Работите на давателите на јавни услуги се финансираат од:

- сопствени приходи остварени со наплата на цената на дадените услуги;
- средства од Буџетот на Република Македонија за тековната година, обезбедени со трансфер за финансирање на Програмата за здравје на растенијата и
- други извори.

Член 63

Цени на услугите на давателите на јавни услуги

Корисниците на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата делумно или целосно ја плаќаат цената на одделните услуги, а некои услуги можат да бидат и бесплатни.

Висината на цените на услугите од областа на здравјето на растенијата и делот кој треба да се плати од страна на корисниците на јавните услуги ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 64

Контрола на спроведувањето на јавните услуги

Контрола на спроведувањето на јавните услуги врши Фитосанитарната управа, со исклучок на јавните услуги од областа на здравјето на растенијата во шумарството кои се вршат согласно со овој закон и прописите од областа на шумарството.

Член 65

Дозволи

Фитосанитарната управа издава дозволи за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата врз основа на јавен конкурс кој се објавува во најмалку два дневни весника.

Јавниот конкурс содржи податоци за:

- видот на јавната услуга за кој се издава дозволата;
- почеток и времетраење на дозволата;
- услови кои треба да бидат исполнети од страна на субјектот на кој му се издава дозволата;
- задолжителни податоци на пријавата;
- критериуми за избор;
- временски рок за доделување на дозволата;
- контакт лице за обезбедување информации во врска со содржината на јавниот конкурс;
- дата, место и време на отворање на пријавите на конкурсот и
- начин на информирање на кандидатите за извршениот избор.

Постапката на отворање и оценување на понудите ја одредува Комисија назначена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Овластени претставници на кандидатите можат да бидат присутни на отворањето на пријавите.

Понудите кои ќе бидат поднесени по утврдениот рок нема да бидат разгледувани.

Нецелосните понуди можат да бидат комплетирани во рок од осум дена од приемот на известувањето, во спротивно понудата нема да биде разгледана, за што понудувачите ќе бидат известени.

Дозволата за давање јавни услуги се издава во форма на решение.

Против решението од ставот 7 на овој член незадоволната странка има право на жалба поднесена до Комисијата за решавање во втор степен во управни работи од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија.

Член 66

Договори

Субјектите кои добиле дозвола за вршење на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата склучуваат договори со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Договорот од ставот 1 на овој член се склучува во писмена форма и особено содржи податоци за:

- давателот на услугите и стручните лица кои ја извршуваат услугата;
- услугите од областа на здравјето на растенијата;
- регионот во кој давателот на услуги мора да дава јавни услуги од областа на здравјето на растенијата;
- начинот и условите за спроведување на услугите утврдени со договорот;
- правата, обврските и одговорностите на давателот на услуги;

- времето и начинот на извршувањето на услугите;
- почетокот и времетраењето на дозволата;
- изворите на финансирање;
- контролата на вршење на услугите;
- престанокот на важењето на дозволата;
- причините за раскинување на договорот;
- период за раскинување на договорот и друго.

VII. ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА

Член 67

Јавни овластувања

Министерот за земјоделството, шумарството и водостопанство дава јавно овластување на правни и физички лица кои ги исполнуваат условите во однос на стручниот кадар, просторните и техничките капацитети за задачи дефинирани во членот 72 точки 3, 4, 5, 6 и 9 од овој закон. Во однос на стручниот кадар истите треба да имаат вработено најмалку едно лице со најмалку високо образование од областа на земјоделските науки, смер заштита на растенијата или специјализација од областа на заштитата на растенијата и за областа на шумарството и да имаат вработено најмалку едно лице со најмалку високо образование од областа на шумарските науки и специјализација од областа на заштитата на растенијата, со работно искуство од најмалку три години. Задачите од областа на здравјето на растенијата во шумарството дефинирани во членот 72 точки 3, 4, 5, 6 и 9 од овој закон ги извршуваат лицата утврдени со овој закон и прописите кои важат за заштита на шумите, како јавно овластување.

Поблиските услови од ставот 1 на овој член во однос на просториите и опремата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Министерот за земјоделството, шумарството и водостопанство со решение дава јавно овластување за вршење на задачи од ставот 1 на овој член врз основа на јавен конкурс.

Против решението од ставот 3 на овој член незадоволната странка има право на жалба во рок од 30 дена од добивањето на решението до Комисијата за решавање во втор степен во управни работи од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија.

Носителите на јавните овластувања се одговорни пред Министерството за земјоделството, шумарството и водостопанство Фитосанитарната управа за спроведување на задачите за кои им се доделени јавните овластувања.

Овластувањето се одзема доколку носителот на јавното овластување повеќе не ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Средства за извршување на јавните овластувања се обезбедуваат од Програмата за здравје на растенијата.

VIII. СТРУЧЕН СОВЕТ ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА

Член 68

Стручен совет за здравје на растенијата

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство образува Стручен совет за здравје на растенијата како стручно советодавно тело од областа на здравјето на растенијата, кое се состои од експерти од областа на здравјето на растенијата во земјоделството, шумарството, науката и образованието.

Задачи на Стручниот совет за здравје на растенијата се:

- давање совети за воведување на мерки за спречување на внесувањето и ширењето на штетни организми и нивното сузбивање;
- предлагање научни и едукативни активности од областа на здравјето на растенијата;
- следење на развојот и систематските прашања од областа на здравјето на растенијата;
- предлагање приоритетни процени на ризикот од штетни организми;
- предлагање развојни планови за здравје на растенијата и
- соработка и елаборирање при изготвување на закони и други прописи.

Составот, бројот на членови и методот на работа на Стручниот совет ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IX. НАДЛЕЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 69

Надлежности на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да издаде наредба за преземање на следниве мерки за целите на имплементација на овој закон:

- да нареди забрана на производство на одделни видови, сорти и клонови на растенија во некоја област;
- да ја ограничи или забрани трговијата со некои растителни видови;
- да нареди задолжителна соработка на сопствениците при сузбивањето на штетни организми и користењето на опремата за таа цел и
- да нареди спроведување на други мерки неопходни за имплементирање на законот.

Член 70

Фитосанитарна управа

Фитосанитарната управа претставува надлежен орган за извршување на работите во врска со здравјето на растенијата според овој закон, одговорна за координација и размена на информации меѓу државните

органи и тела и за известување на Европската унија и решава во прв степен во управна постапка по прашања од областа на здравјето на растенијата. Фитосанитарната управа е одговорна и за спроведување на меѓународните конвенции, спогодби и договори од областа на здравјето на растенијата кои ги ратификувала Република Македонија.

Член 71

Надлежности на директорот на Фитосанитарната управа

Доколку постои ризик по здравјето на растенијата во земјата согласно со членот 12 став 3 од овој закон, директорот на Фитосанитарната управа до донесување на подзаконски акт, со цел спречување на внесувањето и ширењето на штетни организми во Република Македонија и нивно сузбивање, може да:

- ги определи границите на регулираните зони;
- го ограничи или забрани движењето на одделни видови растенија на територијата на Република Македонија и
- го ограничи или забрани увозот или транзитот на некои растенија низ територијата на Република Македонија.

Член 72

Обврски и задачи на Фитосанитарната управа

Покрај обврските пропишани во другите одредби од овој закон, Фитосанитарната управа е одговорна за извршување и на следниве задачи и обврски:

- 1) соработка при формулирањето и имплементацијата на фитосанитарната политика во областа на здравјето на растенијата;
- 2) изготвување на законска регулатива и извршување на управно административни задачи од областа на здравјето на растенијата и надзор над нивното спроведување;
- 3) следење, прогнозирање, детерминирање и одредување на мерки за заштита од штетни организми;
- 4) анализа и евалуација на статусот на здравјето на растенијата со цел дефинирање на појавеноста и ширењето на штетни организми во земјата и надвор;
- 5) подготвување процени на ризикот во случај на ризик од појава или откривање на нови штетни организми, давање технички инструкции и мерки;
- 6) елаборирање на технички бази на податоци при утврдување на заразени области, области под закана од напад, посебно регулирани области и заштитени зони;
- 7) водење регистри, евиденција и листи пропишани со овој закон;
- 8) усвојување програми кои се однесуваат на превентивните мерки против внесување и ширење на штетни организми, како и водење грижа за имплементација на програмите;
- 9) спроведување мерки за спречување, сузбивање и истребување на штетни организми;

- 10) фитосанитарна инспекција и инспекциски надзор над спроведувањето и примената на одредбите од овој закон;
- 11) обезбедување фитосанитарни мерки;
- 12) стручна контрола на извршувањето на задачите од страна на овластените лица согласно со овој закон;
- 13) известување за појавеност, ненадејни појави и ширење на штетни организми во земјата и надвор од неа;
- 14) изготвување извештаи, анализи, информативен и друг материјал за службените тела, органи и меѓународните организации кон кои Република Македонија е обврзана да дава извештаи во согласност со регулативите и врз основа на меѓународните договори;
- 15) информирање на земјите извозници за стопирани пратки кои не ги исполнуваат фитосанитарните услови;
- 16) соработка при изготвувањето меѓународни договори, конвенции и спогодби што ги склучува Владата на Република Македонија од областа на здравјето на растенијата, како и водење грижа за нивна имплементација;
- 17) водење грижа за информирање на јавноста и на оние кои се заинтересирани за прашањата од областа на заштитата на растенијата и издавање публикации;
- 18) водење грижа за спроведување унiformни процедури во согласност со регулативите и меѓународните услови;
- 19) одржување на информатички систем од областа на здравјето на растенијата;
- 20) обезбедување стручна и техничка обука на вработените во Фитосанитарната управа;
- 21) соработка со други службени тела, органи и организации како во земјата, така и во странство од нивното поле на работа;
- 22) претставување на Република Македонија во меѓународни тела, органи и организации од областа на здравјето на растенијата и
- 23) извршување други задачи поврзани со здравјето на растенијата утврдени со закон.

Член 73

Фитосанитарна инспекција

Фитосанитарна инспекција врши Фитосанитарната управа преку фитосанитарните инспектори.

Фитосанитарните инспектори соработуваат со другите инспекциски органи, институции и други организации и со експерти за земјоделство и шумарство во Република Македонија и во странство.

Член 74

Задачи и овластувања на фитосанитарниот инспектор

Фитосанитарниот инспектор е овластен да:

- 1) има пристап до растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во кое било време и на кое било место каде што истите се во движење, каде што се произведуваат, преработуваат, складираат,

- продаваат или користат на друг начин, како и во просториите на купувачите и при увоз, извоз, реекспорт и транзит;
- 2) врши фитосанитарна инспекција на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во кое било време и на кое било место каде што истите се во движење, каде што се произведуваат, преработуваат, складираат, продаваат или користат на друг начин, како и во просториите на купувачите и при увоз, извоз, реекспорт и транзит;
- 3) врши мониторинг и следење на штетни организми при кој се собираат и евидентираат податоци за присуство или отсуство на штетни организми;
- 4) ја проверува фитосанитарната документација на правни и физички лица;
- 5) зема мостри од растенија, растителни производи и други објекти и предмети без надомест за нивната вредност со цел вршење лабораториски анализи;
- 6) потврдува дали производителите, преработувачите, увозниците и дистрибутерите на пропишаните видови и типови растителни производи се внесени во регистар;
- 7) врши инспекциски надзор над исполнувањето на условите за издавање пасоши за растенија;
- 8) врши инспекциски надзор над исполнувањето на обврските на лицата одговорни за здравјето на растенијата според регистарот во согласност со овој закон;
- 9) врши инспекциски надзор дали јавните установи, правните и физичките лица кои добиле овластување за давање на јавни услуги, според овој закон, ги исполнуваат пропишаните услови;
- 10) врши инспекциски надзор над извршувањето на задачите на субјектите кои даваат јавни услуги;
- 11) врши инспекциски надзор над издавањето пасоши за растенија;
- 12) издава фитосанитарни сертификати за извоз и за реекспорт;
- 13) врши инспекциски надзор на регистрите и пропишаната евиденција;
- 14) врши фитосанитарна инспекција на увозот, култивацијата и користењето на организми наменети за биолошка заштита на растенијата;
- 15) врши инспекциски надзор над увозот на средствата за заштита на растенијата;
- 16) врши инспекциски надзор над спроведувањето на мерките според овој закон;
- 17) врши инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и
- 18) исполнува и други задачи поврзани со здравјето на растенијата.

Член 75

Мерки на фитосанитарниот инспектор

При вршење на фитосанитарна инспекција според овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, фитосанитарниот инспектор е овластен да:

- 1) го забрани увозот на штетни организми наведени на листите пропишани со овој закон и други посебни штетни организми;

- 2) го забрани увозот и движењето на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не ги исполнуваат важечките услови согласно со овој закон;
- 3) забрани култивација на пропишаните видови растенија за одреден временски период во местото на производство;
- 4) нареди соодветен третман на пратки при увоз, извоз и движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, доколку утврди дека истите се нападнати од пропишаните штетни организми;
- 5) нареди отстранување само доколку делот од пратката е нападнат од штетни организми или постои ризик од ширење на штетните организми;
- 6) нареди пратката да не биде предадена на увозникот, превозникот или лицата кои увезуваат или пренесуваат растенија, растителни производи и други објекти и предмети, се додека не се изврши фитосанитарна инспекција или додека не бидат познати резултатите од истражувањата или официјалните тестови;
- 7) да нареди уништување на пратки при увоз или движење на растенија растителни производи и други објекти и предмети, доколку постои ризик од ширење на штетни организми или доколку не се исполнети условите според овој закон;
- 8) дозволи движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети (освен семенски и саден материјал) во случај на инфицираност со штетни организми во области во кои не постои ризик од ширење на штетни организми или до местото на индустриска преработка под нивна контрола;
- 9) ги забрани привремено, целосно или делумно активностите на производителите или преработувачите, како и издавањето на пасоши за растенија до потврдување дека штетните организми се отстранети;
- 10) го забрани издавањето пасоши за растенија во случаи кога не се исполнети условите за издавање пасоши;
- 11) предложи на Фитосанитарната управа бришење од регистарот, доколку се утврди дека лицата одговорни за здравјето на растенијата според регистарот не ги исполнуваат пропишаните обврски;
- 12) предложи на Фитосанитарната управа во случај на повторно прекршување, да се одземе дозволата за издавање пасоши;
- 13) предложи повлекување на дозволата или овластувањето доколку не се исполнети пропишаните услови;
- 14) го забрани увозот, култивацијата и користењето на организми за биолошка заштита на растенијата, доколку не се исполнети условите пропишани со овој закон;
- 15) го забрани увозот, внатрешниот промет и производството на производите за здравјето на растенијата;
- 16) нареди спроведување на мерки за корегирање на неправилностите и недостатоците според овој закон, како и подзаконските акти донесени врз основа на истиот, во одреден временски рок;
- 17) нареди спроведување на неопходни превентивни мерки и активности против внесување, појава и ширење на штетни организми, за кои се овластени со закон и други подзаконски акти;

18) изрече мандатна казна на самото место во случаи пропишани со овој закон;

19) покрене постапка заради прекршување на одредбите на овој закон или да поднесе кривична пријава за сторено кривично дело и

20) нареди спроведување и на други мерки во согласност со овој закон.

За работите од ставот 1 на овој член фитосанитарниот инспектор донесува решение.

Против решението на фитосанитарниот инспектор незадоволната странка може да поднесе жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 76

Услови за фитосанитарен инспектор

Фитосанитарен инспектор може да биде лице кое има најмалку високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки.

Член 77

Документи за идентификација на фитосанитарниот инспектор

Фитосанитарниот инспектор мора да поседува документи за идентификација со кои се идентификува при вршењето на фитосанитарните инспекции.

Документи за идентификација се легитимација и амblem кои ги издава и одзема министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 78

Државна фитосанитарна лабораторија

За извршување на специјализирани лабораториски тестови на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во лабораторија, со цел дијагностицирање и детерминирање на штетни организми, биолошки тестирања, испитување на физичко-хемиските својства на средства за заштита на растенијата, анализа на активна материја, анализа на семенски и саден материјал се формира Државна фитосанитарна лабораторија во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со статус на биро.

Со Државната фитосанитарна лабораторија раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија по предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

X. НАДЗОР

Член 79

Надзор

Надзор над спроведување на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Надзор над спроведување на јавните овластувања, определени со овој закон, врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарната управа.

Инспекциски надзор над спроведување на овој закон и извршување на мерките кои произлегуваат од овој закон врши Фитосанитарната управа.

Инспекцискиот надзор во Фитосанитарната управа го вршат фитосанитарни инспектори.

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 80

Прекршоци

Со парична казна во висина од 150.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако:

- 1) не го извести фитосанитарниот инспектор и/или Фитосанитарната управа без одложување, за сите нови или неочекувани појави на штетни организми вклучени во Листата I.A и Листата II.A од членот 7 став 2 точка 1 на овој закон (член 5 став 3);
- 2) веднаш не го извести фитосанитарниот инспектор и/или давателите на јавни услуги кои ја известуваат Фитосанитарната управа за сите нови или неочекувани појави на штетни организми вклучени во Листата I.A и Листата II.A и не ги преземе мерките утврдени од страна на Фитосанитарната управа за спречување на ширењето на штетни организми и нивно сузбивање (член 6 став 2);
- 3) веднаш не ја извести Фитосанитарната управа за појава на штетните организми наведени во Листата I.A и Листата II.A на територијата на Република Македонија или штетните организми наведени во Листата I.B и Листата II.B во одредени заштитени зони или за појава на симптоми на растенија, растителни производи или други објекти и предмети и/или за сомневање за присуство на штетни организми наведени во листите I.A, II.A, I.B или II.B (член 9 став 1);
- 4) не ги штити растенијата, растителните производи или другите објекти и предмети и не го спречува контактот со други растенија, растителни производи или други објекти и предмети на начин предвиден од Фитосанитарната управа (член 9 став 2);

- 5) дава и објавува податоци за појава на новооткриени штетни организми од Листата I.A и Листата II.A во Република Македонија без одобрение на Фитосанитарната управа (член 11 став 3);
- 6) внесува или шире штетни организми спротивно на одредбите од членот 14 на овој закон;
- 7) увезува или става во движење растенија, растителни производи и други објекти и предмети спротивно на одредбите од членот 15 на овој закон;
- 8) увезува или пушта во движење штетни организми наведени во листите I.A, II.A, I.B и II.B и растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во листите III.A, III.B, IV.A и IV.B без да ги исполнува условите од членот 16 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон;
- 9) увезува пратки за кои е задолжителна фитосанитарна инспекција преку места кои не се определени за места на влез во Република Македонија (член 23 став 1);
- 10) увезува пратка од Листата V.B без фитосанитарен сертификат (член 24 ставови 3 и 4);
- 11) не го извести фитосанитарниот инспектор за пристигнување на пратки кои се увезени или се претоварени за време на транспортот (член 29 став 1);
- 12) не ги спроведе мерките наложени од страна на фитосанитарниот инспектор за пратките што се увезуваат (член 29 став 3);
- 13) не ги спроведе мерките наложени од страна на фитосанитарниот инспектор за пратките што се наменети за извоз (член 35 став 3);
- 14) пратката не е пакувана на начин кој обезбедува непостоење на ризик од ширење на штетни организми и ако пратката се разделува, комбинира со други пратки или ако се препакува на царинското подрачје на Република Македонија (член 36 став 2);
- 15) пушти во движење растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V.A I без пасош за растенијата прикачен на истите или на нивното пакување или на средството за транспорт како придружен документ (член 37 став 1);
- 16) пушти во движење во или во рамки на заштитена зона растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V.A II без пасош за растенија, кој е валиден за таа заштитена зона, прикачен на истите или на нивното пакување или на средството за транспорт како придружен документ (член 38 став 1);
- 17) некоја пратка е разделена или е составена од неколку различни одделни пратки кои веќе поседуваат пасош за растенија, а за новата пратка на регистрираниот производител, преработувач и дистрибутер не му е издадена замена на пасошот за растенија (член 46 став 1);
- 18) увезената пратка од Листата V.A се движи во земјата без фитосанитарен сертификат во кој е назначено дека тој претставува замена за пасош за растенија (член 47 став 1);
- 19) не ги врши обврските наведени во членот 48 став 1 алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 на овој закон;
- 20) не му овозможи на фитосанитарниот инспектор пристап до растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети во која било фаза од производството или преработката или на пазарот и не му овозможи

вршење фитосанитарна инспекција вклучувајќи ја и проверката на документите (член 49 став 3);

21) користи за целите на биолошката заштита на растенијата во заштитен простор и на отворено егзотични видови организми кои не се наведени во листата или ги увезува и користи без одобрение од Фитосанитарната управа (член 52 став 2);

22) пушти во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување кои потекнуваат од посеви и насади на кои не е извршена задолжителна здравствена контрола и не е издадено уверение за статусот на здравствената состојба на посевите или насадите (член 84 став 4);

23) пушти во промет саден материјал и материјал за размножување за кои на производителот, преработувачот или дистрибутерот не му е издаден сертификат (член 85 став 3) и

24) не достави декларација до фитосанитарниот инспектор и пушти во движење без дозвола од Фитосанитарната управа саден материјал и материјал за размножување од повеќегодишни растенија кој би можел да содржи штетни организми од листите I.A и II.A (член 86 ставови 2 и 3).

На правното лице, покрај паричната казна за прекршоците од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејност во траење од шест месеца до три години.

Одговорното лице во правното лице ќе се казни со парична казна во висина од 15.000 до 30.000 денари и ќе му се изрече мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од шест месеца до една година за прекршок од ставот 1 на овој член.

Физичко лице ќе се казни со парична казна во висина од 10.000 до 15.000 денари за прекршок од ставот 1 на овој член.

Член 81

Прекршоци

Со парична казна во висина од 50.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако:

1) не е внесено во регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, а се занимава со 34

производство, преработка, увоз или дистрибуција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V.A и Листата V.B. и производители на одредени растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не се назначени во Листата V.A и релевантните центри за собирање и испорака во областа на производството (член 19 ставови 1 и 2);

2) лицето не ги врши обврските наведени во членот 21 став 1 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој закон;

3) пушти во движење пратки наведени во Листата V.A кои се наменети за експериментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи, без да ги подложи на фитосанитарна инспекција и без придружен пасош за растенија (член 37 став 2);

- 4) не обезбедува фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети (член 40 ставови 1 и 2);
- 5) издава пасош за растенија без овластување од Фитосанитарната управа (член 41 став 2);
- 6) издава пасош за растенија за преостанатиот дел од растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети, доколку постои сомневање дека истите се нападнати од штетни организми од листите I.А, I.Б, II.А или II.Б и доколку постои ризик од нивно ширење (член 45);
- 7) пратката од Листата V.А која поседува фитосанитарен сертификат е поделена или се состои од неколку различни одделни пратки, а за новата пратка не му е издаден пасош на растенија (член 47 став 2);
- 8) не ги чува сите видови пасоши за растенија во согласност со пропишаните рокови (член 49 став 1);
- 9) внесува, култивира и користи автохтони видови организми заради биолошка заштита на растенијата во заштитен простор и на отворено без да ги исполнува условите во врска со стручните и техничките капацитети (член 51 став 2);
- 10) ги користи податоците спротивно на целите за кои се дадени или ако податоците неовластено ги менува или неовластено ги соопштува на други лица (член 54 став 4) и
- 11) не води евиденција, регистри и бази на податоци кои се поврзани со информатичкиот систем и ако истите не ги ажурира и чува (член 55 став 1).

На правното лице, покрај паричната казна за прекршоците од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејност во траење од шест до 18 месеца.

Одговорното лице во правното лице ќе се казни со парична казна во висина од 5.000 до 15.000 денари и ќе му се изрече мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од шест до девет месеца за прекршок од ставот 1 на овој член.

Физичко лице ќе се казни со парична казна во висина од 3.000 до 10.000 денари за прекршок од ставот 1 на овој член.

Член 82

Казни на самото место

Со парична казна во висина од 30.000 денари ќе се казни на самото место правно лице за дејствијата од членот 80 став 1 точки 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 и 20 и членот 81 став 1 точки 3, 5, 8 и 11 на овој закон.

Физичкото лице ќе се казни на самото место со парична казна во висина од 3.000 денари за дејствијата од ставот 1 на овој член.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83

Фитосанитарна управа и извршување на задачи

Управата за заштита на растенијата со денот на влегување во сила на овој закон продолжува да работи како Фитосанитарна управа.

Вработените, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и други средства од Управата за заштита на растенијата , се преземаат во Фитосанитарната управа.

Член 84

Уверение за здравствената состојба на посеви или насади

Се до отпочнувањето на примената на одредбите на членовите 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, членот 74 точки 7 и 11 и членот 75 став 1 точки 9, 10 и 12 од овој закон, кои се однесуваат на пасоши за растенија, над посевите за производство на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување ќе се врши здравствена контрола во текот на нивниот вегетациски период и ќе се издава уверение за статусот на здравствената состојба на посевите и насадите според постојните прописи.

До 1 јануари 2009 година задолжителната здравствена контрола и издавањето уверенија за статусот на здравствената состојба на посевите и насадите ќе се врши од страна на овластените организации во согласност со постојните прописи.

Доколку во текот на задолжителната здравствена контрола на посевите или насадите според ставот 2 од овој член бидат пронајдени штетни организми од Листата I.A и Листата II.A, фитосанитарниот инспектор наредува спроведување на мерки за нивно сузбијање и истребување.

Во случаи кога задолжителната здравствена контрола на посевите или насадите не е спроведена и не е издадено уверение за статусот на здравствената состојба на посевите или насадите, во тој случај семенскиот материјал, садниот материјал и материјалот за размножување кој потекнуваат од овие посеви и насади производителот, преработувачот или дистрибутерот не смее да ги пушти во промет.

Во случај кога одредбите од овој член не се исполнети, фитосанитарниот инспектор го забранува прометот.

Член 85

Сертификат за статусот на здравствената состојба на домашен пазар

Се до отпочнувањето со примената на одредбите од овој закон кои се однесуваат на пасоши за растенија, фитосанитарниот инспектор издава сертификат за статусот на здравствената состојба на прегледани пратки со

саден материјал и материјал за размножување кои се транспортирани во Република Македонија.

Сертификатот од ставот 1 на овој член ќе биде издаден, доколку садниот материјал и материјалот за размножување биле ставени под фитосанитарна инспекција пред нивното напуштање од насадите и објектите во кои истите биле произведени, преработени или пакувани и се докажало дека се ослободени од штетни организми наведени во Листата I.A и Листата II.A над дозволениот процент.

Прометот со саден материјал и материјал за размножување за кои на производителот, преработувачот или дистрибутерот не му е издаден сертификат според ставот 2 од овој член се забранува.

Во случај кога одредбите од овој член не се исполнети, фитосанитарниот инспектор го забранува прометот.

Член 86

Мониторинг на статусот на здравствената состојба на увезен материјал за садење на повеќегодишни растенија

До денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија, статусот на здравствената состојба на увезен саден материјал и материјал за размножување од повеќегодишни растенија кој би можел да содржи штетни организми од Листата I.A и Листата II.A чие присуство не може да биде утврдено при фитосанитарна инспекција при увоз, мора да бидат набљудувани на местото на крајниот корисник.

Увозникот на садниот материјал и материјалот за размножување од ставот 1 на овој член мора да поднесе до фитосанитарниот инспектор, во времето на увоз, декларација со пропишаните податоци за крајниот корисник.

При мониторингот на статусот на здравствената состојба на местото на крајниот корисник, садниот материјал и материјалот за размножување од ставот 1 на овој член не може да биде пуштен во движење без дозвола од Фитосанитарната управа.

Статусот на здравствената состојба на увезен саден материјал и материјал за размножување според ставот 1 од овој член ќе биде под мониторинг во текот на неговиот вегетациски период од страна на фитосанитарниот инспектор.

Член 87

Временски рок за издавање на нови подзаконски акти

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен прописите врз основа на членовите 20, 21 и 22 од овој закон кои ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Листите од членовите 7 и 8 на овој закон ќе се објават во "Службен весник на Република Македонија" најдоцна во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 88

Прописи кои ќе се применуваат се до донесување на новите

До донесувањето на поблиските прописи врз основа на овој закон ќе се применуваат постојните прописи.

Член 89

Прописи кои ќе престанат да се применуваат или повеќе нема да бидат важечки

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" број 25/98 и 6/2000) освен одредбите од Законот кои се однесуваат на средствата за заштита на растенијата, земјоделските посеви за производство на семе, шумските насади за производство на шумско семе, објектите за производство на саден материјал за повеќегодишни земјоделски и шумски растенија и прометот на семе и саден материјал.

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи членот 7 став 1 точка 2 од Законот за земјоделска инспекција ("Службен весник на Република Македонија" број 38/2004).

Член 90

Примена на одделни одредби од Законот

Одредбите од членовите 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, членот 74 точки 7 и 11 и членот 75 став 1 точки 9, 10 и 12 на овој закон, кои се однесуваат на издавањето пасоши за растенија и одредбите од членовите 13, 14, 15, 25 и 38 на овој закон, кои се однесуваат на формирање на заштитена зона и движењето во неа, ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2009 година.

Член 91

Влегување во сила на Законот

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".